



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НРМ" — Скопје, и не се враќат

СКОПЈЕ

Сабота, 15 април 1950 година
Бр. 8 ГОД. VI

Овој број чини 2 динари. Претплата за една година изнесува 250 динари, за едно полугодие 125 дин.

59

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот на државните набавки донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА КРОМПИР ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

чл. 1

Со цел да се обезбеди снабдувањето на населението во економската 1950/51 година ќе се врши задолжителен откуп на кромпир.

Производителите се должни спрема планот за садење да ги засејат одредените површини на кромпир и на тој начин да обезбедат достаточено производство од кое што ќе ги подмират своите обврски во кромпир спрема државата сходно на прописите од оваа Уредба.

чл. 2

Покрај земјоделските стопанства и селанските работни задруги должни се на државата да и' продадат кромпир и неземјоделците што имат земја под кромпир, како и лицата кои зеле или дале земја под наем или исполица.

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски напатствија за задолжителното продавање и за начинот на задолжувањето на неземјоделците и лицата што зеле или дале земја под наем или исполица.

чл. 3

Откупот на кромпир ќе се врши по одредените државни (сврзани) цени. На земјоделските стопанства и на селанските работни задруги, покрај износот на куповната цена, ќе им се издават и бонови за купување на индустриски производи по пониските единствени цени по постоеќите прописи.

чл. 4

Земјоделците и селанските работни задруги во рамките на ностоеќите прописи слободно располагаат со одвишоците на кромпир што им преостане после задолжителната испорака по одредбите на оваа Уредба (слободни одвишоци).

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

чл. 5

Републиканскиот план за откуп на кромпир го утврдува Владата по согласен предлог од Министерот за државни набавки, Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот за земјоделие.

Министерот за државни набавки го разработува планот за откуп на кромпир на обласните народни одбори, обласните народни одбори на околиците (градските) народни одбори, а околиците народни одбори на месните народни одбори.

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА

чл. 6

Пред сеењето на кромпирот месните народни одбори ќе го задолжат секое земјоделско стопанство, освен стопанствата што имаат до еден хектар обработива површина, со количината на кромпир што стопанството е должно да му ја продаде на државата и истовремено за тоа ќе му издаде решение, во кое што ќе ги наведе и минималните квалитетни услови на кои што мора да одговара испорачениот кромпир.

За секое земјоделско стопанство пред сеењето на кромпирот се утврдува вкупниот принос како и пазарниот одвишок од кој што стопанството е должно да и' продаде на државата одредена количина кромпир.

Вкупниот принос на кромпирот се утврдува на тој начин што површината, која стопанството е должно да ја засее со кромпир се множи со планираниот принос на еден хектар.

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиват количините потребни за исхрана на членовите на домаќинството и количините потребни за семе за да се добие основата за утврдувањето на количината што стопанството е должно да и' ја продаде на државата (пазаришниот одвишок).

чл. 7

Количината на кромпирот што стопанството е должно да и' ја продаде на државата се пресметува во проценти од пазаришниот одвишок. Процентот на пазаришниот одвишок се утврдува према вкупната обработива површина по категориите на земјоделските стопанства на следниот начин:

Категорија	големина на обработивата површина	процент на пазаришниот одвишок
I	од 1 до 2 ха	30 — 60
II	од 2 до 3 ха	35 — 70
III	од 3 до 5 ха	40 — 80
IV	од 5 на нагоре	60 — 35

Во рамките на горе одредените проценти месниот народен одбор ќе го одреди процентот на секое поединско стопанство, водејќи сметка за економската сила на стопанството, начинот на исхрана на добитокот и за другите услови, што можат да влијаат на големината на задолжителната испорака.

Како обработиви површини се сметат: ораници, бавчи, градини, лозја, овоштарници и ливади.

Површините на земјишта засеани со индустриски растенија и зарзават чија што испорака земјоделското стопанство ја договориле со државата, не се исклучуваат од обработивата површина при утврдување на категоријата.

чл. 8

Земјоделските стопанства што имат помалку од 1 хектар обработива површина се ослободуваат од задолжителното продавање на кромпир.

чл. 9

Испораката на задолжителните количини кромпири од страна на стопанствата ќе се врши во рок што ќе го одреди месниот народен одбор во рамките на роковите одредени од Министерот на државните набавки.

Повереникот на државните набавки на извршниот одбор на околинскиот народен одбор во споразум со откупното претпријатие може да одреди извесни количини кромпир од подрачieto на некои месни народни одбори да се испорачат после зимата. Количината што секоје домаќинство треба да ја чува и после зимата да ја испорачи ја одредува месниот народен одбор.

На оние стопанства што го чуваат и испорачуваат кромпирот преку зимата односно после зимата ќе им се издаде соодветна награда.

Министерот на државните набавки ги одредува роковите на есенската и зимската испорака на кромпирот, како и рокот до кој што на домаќинствата треба да им се соопшти решението за чување на кромпирот преку зимата.

чл. 10

Задолжението на поедини стопанства месниот народен одбор ќе ги внесува во поедини списоци што ги објавува на уобичаен начин. Пооделни стопанства можат да подават жалба против задолжението, ако сметат дека не е реално задолжен. Срокот за да се подаде жалба е 8 дена од денот на врачувањето на решението на задолжението.

Исто така пооделни стопанства можат да се жалат во време на собирањето на кромпирот ако не им се роди кромпир толку да можат во целина да ја извршат својата обврска по оваа Уредба.

Жалбите се поднесуваат до извршниот одбор на околинскиот народен одбор. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да ги испрати предметите по жалбите што не ги уважил во целина до извршниот одбор на обласниот народен одбор, кој што може решението на извршниот одбор на околинскиот народен одбор по правото на надзор да го поништи или укине. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да донесе ново решение на забелешките од извршниот одбор на обласниот народен одбор.

Жалителите кои се жалат очигледно неосновано ќе ги сносат трошковите на постапката.

чл. 11

За исхрана на членовите на домаќинството ќе се остава до 100 кгр. кромпир за секој член.

За семе ќе се остава до 1.800 кгр. по хектар.

чл. 12

Кромпирот кој ќе се испорачува не треба да содржи страни примеси, да е крупен, добар квалитет и неомштетен.

До колку кромпирот не одговара на минималните квалитетни услови нема да се прима за сметка на задолжителната испорака.

Министерот на државните набавки ќе донесе поблиски прописи за минималните квалитетни услови за испорака на кромпирот.

чл. 13

Во задолжителната испорака на стопанството ќе им се пресметуваат сите количини на контрахиранот ран (млад) кромпир, како, и количините на ваквиот кромпир кој не е контрахиран, но е предаден на овластените државни откупни претпријатија.

чл. 14

Месните народни одбори се должни по сеидбениот план да му ја соопштат на секое земјоделско стопанство пред пролетната сеидба големината на површината што е должно да ја засее со кромпир.

чл. 15

Ако родот на кромпирот во некои краишта пострада поради непогода (суша, град и сл.) Министерот на државните набавки на НРМ може по извршената проценка на приносот, да ги намали за тие краишта количините на обврските за испорака на кромпир.

чл. 16

Околинските народни одбори се должни да испратат на откупното претпријатие пред да почне откупот извод од списокот на задолженијата во кој ќе се покажат пооделно за подрачјето на секој местен народен одбор, пооделно за секоја категорија на стопанството и сектор, колку е кое стопанство поименично задолжено со задолжителна испорака.

чл. 17

Месниот народен одбор во согласие со поверенството на земјоделието на околинскиот народен одбор во време од сеидбата до собирање на кромпирот ќе води евиденција и за фактично засејаните површини на кромпир на своето подрачје, за состојбата на кромпирот и за други податоци што се важни за извршување на планот за земјоделското производство и откупот.

ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ

чл. 18

Количините на задолжителната испорака на кромпир на селанските работни задруги се утврдуваат во стопанскиот план на задругата.

Со цел да се утврди планот на пазарните одвишоци од вкупното производство на кромпир ќе се одбијат количините потребни за исхраната на членовите на задругата и нивните фамилии (чл. 11) како и количините потребни за семејски фонд.

Од вкупниот пазарен одвишок на кромпир на селанската работна задруга и' се остава од 10 — 30% од пазарните одвишоци према големината на задругата, нејзината стопанска сила и карактерот на производството со кој што селанската работна задруга се бави.

Покрај тоа селанската работна задруга ги превзема обврските на оние земјоделци што ќе влезат во задругата после утврдувањето на нивната обврска.

чл. 19

Напатствие за планирање на производството и на пазарнишните одвишоци на кромпирот на селанските работни задруги донесува Министерот на земјоделието на НРМ во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот на државните набавки на НРМ.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

чл. 20

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело ќе се казнат со парична казна до 30.000 динари или со поправителна работа до 2 месеца и со казна одземање предметот на прекршокот лицата што се должни да го продават кромпирот по прописите на оваа Уредба:

а) ако без оправдана причина и намерно, не ја извршат обврската во одредената количина и во одредениот срок;

б) ако дават неточни податоци што се од влијание за утврдување на обврската;

в) ако намерно не ги засејат по планот предвидените површини, или ако намерно го запустат понатамошното обработување на засејаните површини та сејанијата пропаднат или се оштетат.

Административно-казнената постапка ја водат и решение во прв степен донесуваат извршните одбори на околските (градските, реонските) народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

чл. 21

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело ќе се казнат со парична казна до 10.000 динари одговорните службеници во народните одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените откупни државни претпријатија односно задруги:

а) ако не издават или ако не издаваат на време соопштение од чл. 14 на оваа Уредба;

б) ако поради немарно и бирократско работење не превземат мерки задолженијата на стопанствата да се извршат на време;

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни извештаи;

г) ако не водат на прописен начин евиденција за задолженијата како и за откупените и испорачените количини на кромпир; и

д) ако располагаат со откупениот кромпир противно на постоеќите прописи или противно на диспозициите добивени од надлежниот орган односно претпријатије.

Решенија во прв степен донесуваат извршните одбори на обласните народни одбори врз основа на спроведената административно-казнена постапка по прописите на Основниот закон за прекршоци.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

чл. 22

Писмените решенија за задолженијата треба од месните народни одбори да се издадат на индивидуалните земјоделски стопанства најдоцна до 20. IV. 1950 година.

чл. 23

Поблиски прописи и напатствија за спроведување на оваа Уредба донесува Министерот на државните набавки.

чл. 24

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1194, 7 април 1950 год., Скопје.

Претседател
на Владата на НР Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер
на државните набавки на НРМ,
П. Менков, с. р.

60

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на Народна Република Македонија за донесување Уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата по предлог на Министерот за државни набавки, Владата на Народна Република Македонија донесува:

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ГРАВ ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Чл. 1

Со цел да се обезбеди снабдувањето на населението во економската 1950/51 година ќе се врши задолжителен откуп на грав.

По прописите на задолжителниот откуп земјоделските стопанства и селанските работни задруги са должни да и' продадат на државата одредена количина грав.

Производителите са должни спрема планот за садење да ги засадаат одредените површини со грав и на тој начин да обезбедат достаточено производство од кое ќе ги подмират своите обврски во грав спрема државата сходно на прописите од оваа Уредба

Чл. 2

Покрај земјоделските стопанства и селанските работни задруги, должни се на државата да и' продадат грав и неземјоделците што имаат земја под грав, како и оние лица што зеле или дале земја во наем или исполица.

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски напатствија за задолжителното продавање и за начинот на задолжувањето на неземјоделците и на лицата кои што зеле или дале земја во наем или исполица.

Чл. 3

Откуп на грав ќе се врши по одредените државни (сврзани) цени. На земјоделските стопанства и на задругите покрај износот на куповна цена, ќе им се издават и бонови за купување на индустриски производи по пониските државни цени по постоеќите прописи.

Чл. 4

Земјоделските стопанства и селанските работни задруги во рамките на постоеќите прописи слободно располагаат со одвишоците на гравот што им преостане после задолжителната испорака по одредбите на оваа Уредба (слободни одвишоци).

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

Чл. 5

Републиканскиот план за откуп на грав го утврдува Владата по согласен предлог од Министерот за државни набавки, Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот на земјоделство.

Министерот за државни набавки го разработува планот за откуп на грав на обласните народни одбори, обласните народни одбори на околските (градските) и

родни одбори, а околските народни одбори на месните народни одбори.

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА

Чл. 6

Пред сеенето на гравот месните народни одбори ќе го задолжат секое земјоделско стопанство, со количината на грав што стопанството е должно да му ја продаде на државата и истовремено за тоа ќе му издаде решење.

За секое земјоделско стопанство пред сеидбата на гравот се утврдува вкупниот принос како и пазарниот одвишок, од кое што стопанството е должно да и продаде на државата одредена количина грав.

Вкупниот принос на гравот се утврдува на тој начин што површината која стопанството е должно да ја засади према сеидбениот план како чиста култура или како меѓуусев се множи со планираниот принос по еден хектар.

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиват количините потребни за исхрана на членовите на домаќинството и количините потребни за посев, за да се добие основата за утврдувањето на количината што стопанството е должно да и ја продаде на државата (пазарниот одвишок).

Чл. 7

Количината на гравот што стопанството е должно да и ја продаде на државата се пресметува по проценти од пазарниот одвишок. Процентот од пазарниот одвишок се утврдува према големината на вкупната обработива површина по категориите на земјоделските стопанства на следниот начин:

Категорија Големина на обработивата површина Процент од пазарниот одвишок

I	до 2 ха	50—70
II	од 2 — 3 ха	60—80
III	од 3 — 5 ха	70—85
IV	од 5 па нагоре	80—95

Во рамките на горе наведените проценти месниот народен одбор ќе го одреди процентот на секое поедино стопанство, водејќи сметка за економската сила на стопанството бројот и начинот на исхраната на членовите на домаќинствата и другите услови што можат да влијаат на големината на задолжителните испораки.

Како обработиви површини се сметаат: ораници, бавчи, градини, овоштарници, лозја и ливади.

Површината на земјиштата засејани со индустриски растенија и зарзават чија што испорака земјоделското стопанство ја договорил со државата, не се исклучуваат од обработивата површина при утврдување на категоријата.

Чл. 8

Задолжението на поделни стопанства месниот народен одбор ќе го внесува во посебни списоци што ги објавува на уобичаен начин. Поделни стопанства можат да подадат жалба против задолжението ако сметаат дека нека нека онолку обработива површина во смисла на оваа Уредба врз основа на која што се задолжени. Сроког за да се подаде жалба е 8 дена од денот на врачувањето на решението на задолжение.

Исто така поделни стопанства можат да се жалат во време на собирање на гравот ако не им се родил грав толку да можат во целина да е извршат својата обврска по оваа Уредба.

Жалбите се поднесуваат до извршниот одбор околскиот народен одбор. Извршниот одбор на околскиот народен одбор е должен да ги испрати предметите по жалбите што не ги уважи во целина до извршниот одбор на обласниот народен одбор, кој што може решението на извршниот одбор на околскиот народен одбор по правото на надзор да го поништи или укине. Извршниот одбор на околскиот народен одбор должен е да донесе ново решение по забелешките од извршниот одбор на обласниот народен одбор.

Жалителите што се жалат очигледно неосновано ги снесат трошковите на постапката.

Чл. 9

За исхрана на членовите на домаќинството ќе остава до 16 кгр. грав за секој член.

За семе ќе се остава до 120 кгр. по хектар за садене на чиста култура и до 50 кгр. по хектар за садене меѓу усев.

Според напатствијата што ќе ги издаде Министерот за државни набавки, во согласие со Министерот земјоделие околските народни одбори ќе одредаат колку грав на подрачјето на поедини месни народни одбори ќе се остава за исхрана на поедини членови на домаќинството и за садене во границите одредени во правилните ставови.

Чл. 10

Месните народни одбори се должни по сеидбениот план да му ја соопштат на секое земјоделско стопанство, пред пролетната сеидба големината на површина што е должно да ја засее со грав.

Чл. 11

Ако родот на гравот во некои краишта постра поради непогода (суша, град и сл.) Министерот на државните набавки на НРМ може по извршената процена на приносот да ги намали за тија краишта количините на обврските за испорака на грав.

Чл. 12

Околските народни одбори се должни да испратат на откупното претпријатие, пред да почне откупот извештај од селските на задолженијата, во кои што ќе се прикажат посебно за подрачјето за секој местен народен одбор, а посебно за секоја категорија на стопанство колку е кое стопанство поименично задолжено со задолжителна испорака на грав.

Чл. 13

Месниот народен одбор во согласност со поверението на земјоделието на околскиот народен одбор, во време од сеидбата до собирањето на гравот ќе води евиденција за фактично засејаните површини со грав на своето подрачје за состојбата на гравот и за други податоци што са важни за извршување на планот на земјоделското стопанство и откупот.

ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ

Чл. 14

Количините на задолжителната испорака на грав на селанските работни задруги се одредуваат во стопанскиот план на задругата.

Со цел да се утврди планот на пазарните одвишоци од вкупното производство на грав ќе се одбијат количините потребни за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии (член 9) како и количините потребни за фондовите (семенски фонд и резервни фонд за семе и људска исхрана).

Од утврдениот пазарен одвишок на гравот на селанските работни задруги и се остава 10 — 30% од пазарниот одвишок спрема големината на задругата, не

вината стопанска сила и карактерот на производството со кои што селанската работна задруга се бави.

Покрај тоа селанската работна задруга ги превзема обврските на оние земјоделци што ќе влезат во задругата после утврдувањето на нивната обврска.

Чл. 15

Напатствие за планирање на производството и пазарните одвишоци на гравот за селанските работни задруги донесува Министерот на земјоделство во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот на државните набавки на НРМ.

КАЗНЕНИ ОБВРСКИ

Чл. 16

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 30.000 — динари или со поправителна работа до два месеца и со казна одземање предметот на прекршокот лицата што се должни да го продават гравот по прописите на оваа Уредба:

а) ако без оправдана причина и намерно не ја извршат обврската во одредената количина и одредениот срок;

б) ако даваат неточни податоци што се од влијание за утврдувањето на обврската; и

в) ако намерно не ги засадаат по планот предвидените површини со грав, или ако намерно го запуштат понатамошното обработување на засадените површини та посевите пропаднат или се оштетат.

Административно казнената постапка е водат и решења во прв степен донесуваат извршните одбори на околските (градските, реонските) народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

Чл. 17

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело ќе се казнат со парична казна до 10.000. — динари одговорните службениците на народните одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените откупни државни претпријатија односно задруги:

а) ако не издават или не издаваат на време соопшенија од член 10 од оваа Уредба;

б) ако поради немавно и бирократско работење не превземат мерки задолженијата на стопанствата да се извршат на време;

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни извештаи;

г) ако не водат на прописен начин евиденција за задолженијата како и за откупените и испорачените количини грав; и

д) ако располагаат со откупениот грав противно на постоеките прописи или противно на диспозициите добивени од надлежниот орган односно претпријатие.

Административно казнената постапка ја водат и решението во прв степен донесуваат извршните одбори на обласните народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

чл. 18

Писмените решења за задолженијата треба од месните народни одбори одбори да се издадат на индивидуалните земјоделски стопанства најдоцна до 20. IV. 1950 година.

чл. 19

Поблиски прописи и напатствија за спроведување за оваа Уредба донесува Министерот за државни набавки.

Чл. 20

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1195, 7. IV. 1950 год., Скопје.

Претседател
на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

Министер
на државните набавки на НРМ,
П. Менков, с. р.

61

Врз основа на чл. 11 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за државни набавки донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ОРИЗОВА АРПА ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

чл. 1

Со цел да се обезбеди снабдувањето на населението со ориз во економската 1950/51 година ќе се врши задолжителен откуп на оризова арпа (нелупен ориз).

Производителите се должни спрема планот за сеидба да ги засејат одредените површини со ориз и на тој начин да обезбедат достаточо производство од кое што ќе ги подмират своите обврски во оризова арпа према државата сходно на прописите од оваа Уредба.

чл. 2

Покрај земјоделските стопанства и селанските работни задруги должни се на државата да и' продадат оризова арпа и неземјоделците што имаат земја засејана со ориз, како и лицата што зеле или дале земја под наем или исполица.

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски напатствија за задолжителното продавање и за начинот на задолжувањето на неземјоделците и лицата што зеле или дале земја во наем или исполица.

чл. 3

На овластените откупни претпријатија задолжително мора да им се предале и целокупниот уем од вршачките, машинотракторските станици и станици за чистење на семето, како и уемот од оризовите луштилници, што го примат како накнада во натура за своите услуги.

чл. 4

Откупот на оризова арпа ќе се врши по одредените државни (сврзани) цени. На земјоделските стопанства и на селанските работни задруги покрај износот на куповната цена, ќе се издават и бонови за купување на индустриските производи по пониските единствени цени по постоеките прописи.

чл. 5

Земјоделците и селанските работни задруги во рамките на постоеките прописи слободно располагаат со одвишоците на оризова арпа што им преостане после задолжителната испорака по одредбите на оваа Уредба (слободни одвишоци).

чл. 6

За секој 100 кгр. продадена оризова арпа откупното претпријатие на сопственикот ќе му даде без накнада по 4 кгр. оризова плева.

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

чл. 7

Републиканскиот план за откуп на оризова арпа го утврдува Владата по согласен предлог од Министерот за државни набавки, Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот за земјоделие.

Министерот за државни набавки го разработува планот за откуп на оризова арпа на обласните народни одбори, обласните народни одбори на околиците (градските) народни одбори, а околиците народни одбори на месните народни одбори.

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА

чл. 8

Месните народни одбори се должни по сеидбениот план, да му ја соопштат на секое земјоделско стопанство пред пролетната сеидба големината на површината, што е должно да ја засее со оризова арпа.

чл. 9

Пред сеенето на оризот месните народни одбори ќе го задолжат секое земјоделско стопанство, со количината на оризовата арпа што стопанството е должно да му ја предаде на државата и истовремено за тоа ќе му издаде решение.

За секое земјоделско стопанство пред сеидбата на оризот се утврдува пазарниот одвишок од кој што стопанството е должно да и' предаде на државата одредената количина оризова арпа.

Вкупниот принос на оризовата арпа се утврдува така што количината на обработивата површина што земјоделецот е должен да ја засее со ориз се помножува со приносот од еден декар.

Од вака утврдениот вкупен принос се утврдуваат количините потребни за исхрана на членовите на домаќинствата и за семе, за да се добие основа за утврдувањето на количината што стопанството е должно да и' ја продаде на државата (пазарниот одвишок).

чл. 10

Количината на оризова арпа што стопанството е должно да и' ја продаде на државата се пресметува во проценти од пазарниот одвишок. Процентот на пазарниот одвишок се утврдува према големината на вкупната засејана површина со оризова арпа по категориите на земјоделските стопанства на следниот начин:

Категорија	Големина на засејаната површина	Процент на пазарниот одвишок
I	до 5 декара	80 — 90
II	од 5 до 10 декара	85 — 95
III	од 10 декара па нагоре	90 — 98

Во рамките на горе одредените проценти месниот народен одбор ќе го одреди процентот на секое поедино стопанство, водејќи сметка за економската сила на стопанството и за другите услови што можат да влијаат на големината на задолжителните испораки.

чл. 11

Задолжението на поедини стопанства месниот народен одбор го внесува во посебни списоци што ги објавува на уобичаен начин. Поделни стопанства можат да подат жалба против задолжението ако сметат де-

ка немаат стварно онолку засејана површина со ориз во смисол на оваа Уредба врз основа на која што се задолжени. Срокот за да се подаде жалба е 8 дена од денот на врачувањето на решението за задолжувањето.

Исто така поедини стопанства можат да се жалат во време на зреењето на оризовата арпа ако не им родило оризова арпа толку да можат во целина да ја извршат својата обврска од оваа Уредба.

Жалбите се поднесуваат до извршниот одбор на околицкиот народен одбор. Извршниот одбор на околицкиот народен одбор должен е да ги испрати преписите од жалбите што не ги уважил во целина до извршниот одбор на обласниот народен одбор, кој што може решението на извршниот одбор на околицкиот народен одбор по правото на надзор да го поништи или укине. Извршниот одбор на околицкиот народен одбор должен е да донесе ново решение по забелешките од извршниот одбор на обласниот народен одбор.

Жалителите што се жалат очигледно неосновано ќе ги сносат трошковите на постапката.

чл. 12

За исхрана на секој член на домаќинството ќе се остава до 15 кгр. оризова арпа, а за семе до 20 кгр. оризова арпа на еден декар.

Како членови на домаќинството се сметат сите лица што живеат во заедница со домаќинство, било да се членови на фамилијата, било да се постојано на работа во односното земјоделско стопанство.

чл. 13

Ако родот на оризовата арпа во некои краишта пострада поради непогода (суша, град и сл.) Министерот на државните набавки на НРМ може после извршената проценка на приносот да ги намали на тие краишта количините на обврските за испорака на оризова арпа.

чл. 14

Околицките народни одбори се должни да испратат на откупното претпријатие пред да почне со откупот извод од списокот на задолженијата во кои ќе се покажат посебно за подрачието на секој местен народен одбор, а посебно за секоја категорија на стопанството, колку е кое стопанство поименчно задолжено со задолжителна испорака на оризова арпа.

чл. 15

Месниот народен одбор во согласност со повереникот на земјоделието на околицкиот народен одбор во време од сеидбата до собирањето на оризовата арпа ќе води евиденција за фактично засејаните површини на ориз на своето подрачје, за состојбата на оризовата арпа и за други податоци што се важни за извршување планот на земјоделското производство и откупот.

ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И НА ЕКОНОМИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Чл. 16

Количините на задолжителната испорака на оризовата арпа на селанските работни задруги се одредуваат во стопанскиот план на задругата.

Со цел да се утврди планот на пазарните одвишоци од вкупното производство на оризовата арпа ќе се одбијат количините потребни за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии, како и количините потребни за фондовите (семенски фонд, резервни фонд за семе и људска храна).

Од вкупниот пазаришен одвишок на оризовата арпа на селанската работна задруга и' се остава до 20%

од пазаришните одвишоци према големината на задругата, нејзината стопанска сила и карактерот на производството со која што селанската работна задруга се бави.

Покрај тоа селанската работна задруга ги превзема обврските и на оние земјоделци што ќе влезат во задругата после утврдувањето на нивната обврска.

чл. 17

Планот на производството и на пазарните одвишоци на оризовата арпа како и количината на задолжителната испорака на економиите на земјоделските задруги, се утврдува како и за селанските работни задруги.

чл. 18

Напатствие за планирање на производството и пазаришните одвишоци на оризовата арпа на селанските работни задруги донесува Министерот за земјоделие во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот на државните набавки.

Напатствие за количината на оризовата арпа што ќе се остава на економиите на земјоделските задруги односно на нејните членови пропишува Министерот за државни набавки.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

чл. 19

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или со поправителна работа до три месеца и со казна одземање предметот на прекршокот лицата што се должни да ја продадат оризовата арпа по прописите на оваа Уредба:

а) ако без оправдана причина и намерно не ја извршат обврската во одредената количина и одредениот рок;

б) ако дават неточни податоци што се од влијание на утврдувањето на обврската; и

в) ако намерно не ги засејат по планот предвидените количини со ориз, или намерно го запустат понатамошното обработување на засејаните површини на засејанијата пропаднат или се оштетат.

Административно-казнената постапка ја водат и решение во прв степен донесуваат извршните одбори на околските (градските, реонските) народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

чл. 20

До колку дејствието не содржи одбележоци за кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 20.000 динари одговорните службеници на народните одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените откупни државни претпријатија односно задруги:

а) ако не издават или не издават на време соопштение од чл. 8 од оваа Уредба;

б) ако поради немарно и бирократско работење не превземат мерки задолженијата на стопанствата да се извршат на време;

в) ако не поднесат на време или поднесат неточни извештаи;

г) ако не водат на прописан начин евиденција за задолженијата, како и за откупените и испорачените количини оризова арпа; и

д) ако располагаат со откупената оризова арпа противно на постоеќите прописи или противно на диспозициите добиени од надлежниот орган односно претпријатије.

Решение во прв степен донесува извршниот одбор на обласниот народен одбор врз основа на спроведена-

та административно-казнената постапка по прописите на Основниот закон за прекршоци.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

чл. 21

Писмените решенија за задолженијата треба од месните народни одбори да се издадат на индивидуалните стопанства најдоцна до 20. IV. 1950 година.

чл. 22

Поблиски прописи и напатствија за спроведувањето на оваа Уредба ќе донесе Министерот за државни набавки.

чл. 23

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1196, 7. IV. 1950 година, Скопје.

Претседател

на Владата на НР Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер

на државните набавки на НРМ,

П. Менков, с. р.

62

Врз основа на чл. 55 од Уредбата за данок на доход на Владата на ФНРЈ ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 71/49), на предлог од Министерот на финансите, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Членот 1 од Уредбата за данок на доход ("Службен весник на НРМ" бр. 3/49), се менува и гласи:

"На подрачјето на Народна Република Македонија се установуваат следните форми на данокот на доход;

- 1) Данок на доход од земјоделските домаќинства;
- 2) Данок на доход од задругите и задругарите;
- 3) Данок на доход од занаетчиските домаќинства; и
- 4) Данок на доход од други занимања и имоти;"

Член 2

Во одделот "И — Посебни одредби" пред членот 6 се бришат зборовите: "1) Данок на доход од работници, намештеници и службеници а пред вазивот на даночните форми пред членовите 14, 25, 29 и 37 место: 2,3,4 и 5 се ставаат: 1,2,3, и 4.

Член 3

Членовите 6 до 13 се бришат.

Член 4

На крајот на членот 14 се додава нов став што гласи:

"Прописите од предходниот став од овој член нема да се применуваат на земјоделските домаќинства чии што членови поради болест, старост или малолетство се неспособни за работа, како и на домаќинствата што немаат работна сила поради загуба во Народно-ослободителната војна на членовите способни за работа или поради тоа што им се наоѓаат членовите на отслужување воениот рок во Југословенската армија";

Член 5

Меѓу ставовите 1 и 2 на членот 16 се додава нов став што гласи:

"Паричната вредност на земјоделските производи се пресметува во стварно постигнатите цени, било со откуп било со продавање по слободните цени, а вредноста на земјоделските производи за сопствени потреби

на домаќинството се пресметува по пониските државни (врзани) или откупни цени“.

Член 6

Точката 1 на членот 18 се менува и гласи:

”1) Приходите од работниот однос и приходите на кои што се наплатува данок со обустава при исплатата“.

Член 7

Членовите 19,20,21,22, и 23 се бришат.

Член 8

Ставот 2 на членот 24 се менува и гласи:

”Вкупното намалување на данокот по овој член неможе да надмине“.

Член 9

Ставот 3 на членот 30 се менува и гласи:

”На даночните обврзници што имаат приходи и од земјоделие висината на таквите приходи ќе им се утврди по начинот што е пропишан за земјоделските домаќинства“.

Член 10

Ставот 2 на членот 31 се менува и гласи:

”Во данокот ќе се внесуваат приходите од работниот однос и приходите на кои се плаќа данок со обустава при исплатата“.

Член 11

Ставот 4 на членот 38 се менува и гласи:

”При утврдувањето на доходот спрема кој ќе се пресметува данокот, ќе се применуваат одредбите од чл. 31 и 32 од оваа Уредба“.

Член 12

Членот 39 се менува и гласи:

”На даночните обврзници што имаат приходи и од земјоделие висината на таквите приходи ќе им се утврди по начинот што е пропишан за земјоделските домаќинства“.

Член 13

По членот 40 се додава нов член 40а што гласи:

”Исклучително од одредбите на претходните членови данок по оваа форма плаќаат во постојан износ; носачи, тестераши, чистачи на обувки и лица со слични занимања што не работат во постојан локал“.

Член 14

Ставот 2 на членот 49 се брише.

Член 15

Ставот 3 на членот 55 се брише.

Член 16

Членот 58 се менува и гласи:

”На износите на данокот што не се уплатени во одредените рокови ќе се смета годишна камата од 6%. Исклучително, нема да се наплатува камата поради неблагоприятна уплата на данокот на доход кој што се наплатува со обустава при исплатата. Во овој случај место камата може да се изрече казна поради даночен прекршок“.

Член 17

Членот 62 се менува и гласи:

”Административно-казнена постапка по даночните прекршоци води и решенија за казни донесува извршниот одбор на околинскиот, градскиот односно реонскиот народен одбор.“

Против решенијата за даночните прекршоци жалба се поднесува до извршниот одбор на повисокиот народен одбор во рок од 8 дена од денот на соопштувањето на решението“.

Жалбата му се предава, писмено или усмено во записник, на извршниот одбор што го донел првостепеното решение.

Член 18

Ставот 1 на членот 63 се менува и гласи:

”Против сите првостепенени решенија донесени по оваа Уредба освен против решенијата по даночните прекршоци, жалба се подава до непосредно повисокиот државен орган што решава конечно по неа.“

Член 19

Членот 68 се менува и гласи:

”Ако добивањето и губењето на некои права зависи од висината на данокот, ќе се земе предвид само данокот на доход.“

Ако е даночниот обврзник домаќинство, а добивањето и губењето на правото на еден член од домаќинството зависи од висината на данокот тогаш данокот на домаќинството се дели со бројот на членовите па се зема предвид данокот што отпаѓа на еден член. Под данокот на домаќинството се подразбира како данок што е разрезан на самото домаќинство, така и данокот што го плаќаат неговите одделни членови.

Исклучително од одредбите на претходниот став висината на пониските принадлежности и висината на данокот на наследства и подароци ќе се одредува спрема данокот што би го плаќал на своите лични приходи примателот на пензија, односно спрема данокот што би го плаќале на своите лични приходи наследниците односно подарокопримателите.

Како даночен цензус по приходите од работниот однос на кои не се плаќа данок на доход, се зема 4,7% од сите приходи. Исклучително, при утврдувањето на инвалиднината на еден член од домаќинството, нема да се зема предвид вака пресметаниот цензус на приходите од работниот однос на другите членови на домаќинството.

Специјалните прописи, со кои добивањето и губењето на некои права е условено од висината на данокот на доход на домаќинството како целина, ќе важат додека не се сообразат кон одредбите од ставот 2 на овој член“.

Член 20

Ставот 2 на членот 70 се брише.

Член 21

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во ”Службен весник на НРМ“ а ќе се применува на разрезот на данокот на доход и за 1949 година.

Број 1191 Претседател на Владата на
7-IV-1950 година Народна Република Македонија
Скопје Л. Колишевски с. р.

Министер на финансите,
Д. Џамбаз с.р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
59 Уредба за задолжителен откуп на кромпир во економската 1950/51 година	51
60 Уредба за задолжителен откуп на грав во економската 1950/51 година	53
61 Уредба за задолжителен откуп на оризова арпа во економската 1950/51 година	55
62 Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данок на доход	57